

## Практиканти во одделот за ревизорски услуги



**pwc**

**Доколку сте заинтересирани, Ве молиме аплицирајте најдоцна до 31 мај 2016. Линк за аплицирање ќе најдете на нашата веб-страница ([www.pwc.com/mk](http://www.pwc.com/mk)), во делот Careers (во Intern and Graduate job секцијата побарајте го референтниот број на позицијата).**

*\* Само комплетираните апликации ќе бидат земени во предвид, затоа ве молиме пополнете ги сите прашања при аплицирањето, како и задолжителните он-лајн тестови.*

*\*\* Апликациите испратени по пошта, или на нашата e-mail адреса нема да бидат земени во предвид.*

Посетете ја нашата фејсбук страница **PwC Macedonia**  
[www.facebook.com/PwCMacedonia](http://www.facebook.com/PwCMacedonia)

PwC е една од најголемите светски мултидисциплинарни организации кои нудат професионални услуги веќе 150 години наназад.

Повикувајќи се на знаењето и вештините на преку 195,000 вработени во 157 земји, ние им помагаме на нашите клиенти во решавањето на комплексни деловни проблеми, како и во усовршувањето на нивните можности да креираат вредности, да се справат со ризиците и да ја подобрат својата изведба.

Во потрага сте по одлични можности кои ги нуди професионална компанија како PwC? За професионалци кои се посветени на својата кариера. Јасно е што нè прави толку посебни! Нашата структура, пристапот до најновата технологија, најдобрите услови за тренинзи како и извонредните можности за напредок.

### Што бараме:

#### 1. **Практиканти во одделот за ревизорски услуги (7 позиции) - реф. бр. 8316BR**

- апсолвенти или дипломци на следните факултети: Економски, Машински, Електротехника и информациски технологии, Институт за математика при ПМФ;
- без претходно работно искуство.

### Дополнителни барања:

- течен македонски јазик и одлично познавање на англиски јазик;
- способност за тимска работа;
- познавање од работа со компјутери;
- амбициозна личност со способност да работи во различна и динамична работна околина;
- флексибилност и желба за патување во регионот и пошироко.

### Што нудиме:

- комплетна програма за прилагодување и вовед во работата;
- утврден систем на „пријател“ и „ментор“ за нововработените;
- програма за постојан личен и професионален развој;
- динамична и атрактивна работна околина;
- комплетна програма за бенефиции на вработените;
- интернационални ангажмани и можности за работа во други канцеларии на PwC.